

## **Постапка за поднесување на барање и добивање на мислење/одобрение/решение за производи и материјали што доаѓаат во контакт со храна**

Постапка за поднесување на барање за издавање на мислење/одобрение/решение за производи и материјали што доаѓаат во контакт со храна е следната :

1. Потребните документи за постапката се наоѓаат на веб-страницата на Агенција за храна и ветеринарство (АХВ) , во обрасци под реден број 13
  - барање
  - изглед на уплатница
  - изјава за усогласеност (во зависност од материјалот)

Истите треба да се пополнат, испечатат и поднесат во архивата на АХВ со оригиналната уплатница или доколку е уплатено преку електронско банкарство потребен е печат од банката.

Во прилог на горе наведените документи потребно е да се достават и изјава за усогласеност од производителот за безбедност на материјали и производи согласно ЕУ регулатива 1935/2004 , доколку се работи за активни и интелигентни материјали и производи, стакло, гума, метали и легури, хартија и картон, плута, јонизирачка смола, регенерирана целулоза, печатарски мастила, силикони, восоци , печатарски мастила, премази и заштитни слоеви и дрво.

2. Пластични производи и материјали што доаѓаат во контакт со храна покрај горе наведените документи (обрасци под реден број 13) потребни се и следните документи :
  - Изјава за усогласеност од производителот за безбедност на пластични производи и материјали согласно ЕУ регулатива 10/2011
  - Лабораториски анализи (test report) од акредитирана лабораторија за извршени анализи за вкупна миграција и специфична миграција на тешки метали.
3. Керамички производи што доаѓаат во контакт со храна покрај горе наведените документи (обрасци под реден број 13) потребно е да се достават и следните документи :
  - Изјава за усогласеност на керамички производи согласно ЕУ директива 84/500
  - Лабораториски анализи (test report) од акредитирана лабораторија за извршени анализи за миграција на олово и кадмиум од керамичките производи во храната
4. За цуцли и цуцли лажалки од еластомер или гума покрај горенаведените документи (обрасци под реден број 13) потребни се следниве документи :

- изјава за усогласеност од производителот согласно ЕУ регулатива 1935/2004

- лабораториски анализи за испуштени N-нитрозамини и N-нитрозни супстанции од цуцли и од цуцли лажалки направени од еластомер или од гума

5. За пластичен кујнски прибор од полиамид и меламин кој потекнува од Кина и Хонг покрај горе наведените документи (обрасци под реден број 13)

- Изјава за усогласеност од производителот за безбедност на пластични производи и материјали согласно ЕУ регулатива 10/2011

- лабораториски анализи за меламин и примарни ароматични амини

6. За епокси дериватите како групи на супстанции кои се користат во производство на производи и материјали што доаѓаат во контакт со храна покрај горе наведените документи (обрасци под реден број 13) потребни се и следните документи:

- изјава за усогласеност од производителот согласно ЕУ регулатива 1935/2004

- анализи за специфична миграција за BADGE и определени негови деривати

7. Деловниот субјект кој сака да увезува рециклирани производи и материјали што доаѓаат во контакт со храна е потребно да ги достави следните документи:

- техничко досие кое содржи информации за одобрениот процес на рециклирање

- изјава за усогласеност од производителот дека се користи само рециклирана пластика од одобрен процес на рециклирање согласно ЕУ рег.282/2008

- објавено мислење од ЕФСА за процесот на рециклирање

- одобрение од земјата каде е произведена рециклираната пластика што доаѓа во контакт со храна

- извршени анализи за вкупна миграција и специфична миграција на тешки метали од рециклирани пластични производи и материјали согласно ЕУ регулатива 10/2011

За подетални информации околу барањата за одобрувањето на процесот на рециклирање од страна на деловните субјекти Ве молиме обратете се во Агенција за храна и ветеринарство на контакт тел: 02/2457-873 локал 124 .

#### Дополнителни информации

- Производите и материјалите што доаѓаат во контакт со храна кои се произведени од ист производител а се направени од различен материјал се поднесуваат на различни барања
- Производите и материјалите кои се од различен производител а се направени од ист материјал исто така се поднесуваат на различни барања
- По изготвување на одобрението странките ги подигаат одобренијата од Архивата на Агенција за храна и ветеринарство и се информираат на следниот контакт тел: 2/457-873, локал 190.

